



Republic of North Macedonia
State Statistical Office



8th session

Transport of Dangerous Goods

Technical Committee

26 October 2022
Belgrade



Survey for road freight transport



State Statistical Office
Republic of North Macedonia



National legal framework (for all statistics):

- Law on State Statistics
- Programme for Statistical Surveys (2018-2022)



EU legal framework

- Regulation (EU) No 70/2012 of 18 January 2012, on statistical returns in respect of the carriage of goods by road (recast) (replacing Directives 78/546 and 89/462)
- Commission Regulation (EC) No 2691/1999 of 17 December 1999, on the rules for implementing Council Regulation (EC) No.1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road,
- Commission Regulation (EC) No 2163/2001 of 7 November 2001, concerning the technical arrangements for data transmission for statistics on the carriage of goods by road,



EU legal framework (cont.)

- Commission Regulation (EC) No 6/2003 of 30 December 2002, concerning the dissemination of statistics on the carriage of goods by road,
- Commission Regulation (EU) No 202/2010 of 10 March 2010 amending Regulation (EC) No 6/2003 concerning the dissemination of statistics on the carriage of goods by road,
- Commission Regulation (EC) No 642/2004 of 6 April 2004, on precision requirements for data collected in accordance with Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road,
- Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains,




EU legal framework (cont.)

- Commission Regulation (EC) No 1304/2007 of 7 November 2007 amending Council Directive 95/64/EC, Council Regulation (EC) No 1172/98, Regulations (EC) No 91/2003 and (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council with respect to the establishment of NST 2007 as the unique classification for transported goods in certain transport modes,
- Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003, on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS),
- Commission Delegated Regulation 2019/1755 of 8 August 2019 amending the Annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS),
- Commission Regulation (EU) No 557/2013 of 17 June 2013 implementing Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European Statistics as regards access to confidential data for scientific purposes



Methodologies

- Road freight transport methodology
(2016 edition)
- Glossary for transport statistics
(2019 edition)





Classifications used:

- Standard Goods Classification for transport statistics (SDR)
- European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
- Other classifications related to statistics
 - NUTS - classification of territorial units for statistics,
 - NACE Revision 2 - statistical classification of economic activities etc.



Survey for road freight transport

- The first steps were done in 1997 when pilot survey on road freight transport was carried out in 1997.
- As a regular survey it has been established since 2001.
- Data are published on quarterly basis.



Survey for road freight transport

- Sample based survey
- Sample size is 5000 reporting units annually
- Reporting units with load capacity 3,5 tonnes and over
- The address data and other related data are obtained from the Ministry of Interior

Survey for road freight transport

Paper based questionnaire

4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЗИЛОТО

Година на првата регистрација _____

Вид на транспорт (во избраната седмична транспортот е извршен за:)

а) сопствени потреби _____ 1

б) други лица (превоз со наплата) _____ 2

Тип на возилото:

камион

товарен капацитет (носивост) во кг _____ 1

тежина на габаритот во кг (сопствена тежина) _____ 2

бруто-тежина во кг _____ 3

број на оски _____ 4

вележ

тежина на габаритот во кг _____

број на оски _____ 2

ако се користи приклица или полуприколица (недополни пополни)

товарен капацитет (носивост) во кг _____ 1

тежина на габаритот во кг _____ 2

бруто-тежина во кг _____ 3

број на оски _____ 4

Тип на каросеријата на возилото:

отворено возило _____ 1

китер _____ 2

затворено возило (фурион) _____ 3

танкер-цистерна _____ 4

скелет контейнер-транспортер вележ _____ 5

скелет возило-транспортер вележ _____ 6

возило со контролирана температура изолација _____ 7

фрижидер _____ 8

механички разладувач _____ 9

друго _____ 10

5. ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО ВО ИЗБРАНАТА НЕДЕЛА

1. Бензин _____ литри


2. Дизел _____ литри

Забелешка: _____

Потребно време за пополнување на извештајот _____ мин.

Дата на пополнување _____

Прашалникот го пополнил _____



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ТРАНС-П.2

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 24/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2019-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20 и 300/20)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТОВАРНИОТ СООБРАЈАЈ за една избрана недела во 20 _____ година

Податоците што се прибираат со овој образец ретко користат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и не се користат исклучиво за статистички цели

Пред пополнувањето на извештајот задолжително прочитајте го упатството

Реден број _____

Регистарски број на возилото _____

Деловен субјект - назив _____

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) _____

Дејност според НКД Рес.2 _____

Населено место _____

Адреса (улица и куќен број) _____

Телефон _____

месец _____

1. АКО НЕ ГО ПОСЕДУВАТЕ ВОЗИЛОТО

Наведете ги причините:

Возилото е продадено како деловно во _____ година _____ 1

Возилото е продадено во добра состојба во _____ година _____ 2

Име и адреса на купувачот _____

Општина _____

Населено место _____

2. АКО ГО ПОСЕДУВАТЕ ВОЗИЛОТО

2.1. Ако возилото не се користи подолго, наведете ги причините:

Го поседува возилото, но тоа не е во возна состојба _____ 1

Возилото е трансформирано и веќе не се користи за транспорт на стока _____ 2

Не е тешко товарно возило _____ 3

Ако сте ги пополниле таб. 1 и 2, прашалникот вратете го во Државниот завод за статистика без да ги пополнувате другите табели

2.2. Ако возилото се користи за транспорт на стока, но не е возено во седмичната за која се пополнува образецот наведете ги причините:

Дадено е на поправка и на аджување _____ 1

Немаше порачки _____ 2

Претпријатието е времено затворено _____ 3

Дадено е на користење на други (наведете ја адресата на правното или физичкото лице во табела 5) _____ 4

Привремено не се користи поради други причини (болест на возачот, заради продажба итн.) _____ 5

Други причини: наведете кои: _____ 6

Не може да се контактира _____ 7

2.3. Ако во текот на седмичната возилото се користело барем еден ден, пополнете ги табелите 3 и 4

3. БРОЈ НА ВОЗЕЊА (ТУРИ) НАПРАВЕНИ СО ВОЗИЛОТО СО НАВЕДЕНАТА РЕГИСТРАЦИЈА

Датум на поднесок	Поминати км во текот на денот	Вид на утоварена стока (подобен опис на превезената стока)	Тежина на стоката во кг	Поминато растојание со полно или празно возило	Место на утовар или место на повлачење на празното возило		Место на истовар / дестинација		Вид на турата			Ниво на товарење				Број на застапување за утовар/истовар	Број на поминати км/ч	Пополнува статистика							
					населено место	држава	населено место	држава	главна	за дистрибуција	број на тури	полно товарење	делумно товарење	празно	Вид на утоварена стока			Вид на кargo превоз	Место на утовар или место на повлачење		Место на истовар / дестинација		Вид на турата	Ниво на товарење	
																			населено место	држава	населено место	држава			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Понеделник	31	товарено																							
		празно																							
Вторник	31	товарено																							
		празно																							
Среда	31	товарено																							
		празно																							
Четврток	31	товарено																							
		празно																							
Петок	31	товарено																							
		празно																							
Сабота	31	товарено																							
		празно																							
Недела	31	товарено																							
		празно																							
Вкупно		товарено и празно															(под 36 ден) транзитни земји		(под 36 ден) транзитни земји						

а) Ако возилото направи неколку возења на иста дестинација-релација и превезува ист вид стока во денот, дестинацијата ја впишува еднаш, а во колона 12 запишува колку возења (тури) се направени



- Types of goods carried (detailed description) – filled in by responding unit
- Types of goods carried – filled in by statistics (codes)



Data transmission to Eurostat

MK22Q1ROADA1.CSV
MK22Q1ROADA2.CSV
MK22Q1ROADA3.CSV

- ROAD_A1_Q: Vehicle-Related Variables.
- ROAD_A2_Q: Journey-Related Variables.
- ROAD_A3_Q: Goods-Related Variables

MK22Q1ROADA3.CSV - Notepad

File Edit Format View Help

MK;A3;2022;Q1;1257;6111;61111;16;90;0;4;MK004;M
MK;A3;2022;Q1;1261;6111;61111;04;225;0;5;LVXXX;
MK;A3;2022;Q1;1266;2111;21111;07;269;3;0;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1266;4111;41111;07;270;3;0;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1266;6111;61111;07;285;3;0;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1267;7111;71111;04;238;0;4;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1271;2111;21111;16;86;0;4;HUXXX;C
MK;A3;2022;Q1;1271;5111;51111;09;218;0;4;FRXXX;
MK;A3;2022;Q1;1271;6111;61111;04;224;0;5;FRXXX;
MK;A3;2022;Q1;1277;6111;61111;05;81;0;4;PLXXX;E
MK;A3;2022;Q1;1279;3111;31111;04;247;0;5;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1282;2111;21111;08;25;8;4;ELXXX;M
MK;A3;2022;Q1;1282;6111;61111;05;28;0;4;MK004;E
MK;A3;2022;Q1;1287;3111;31111;05;145;0;4;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1292;2111;21111;08;87;4.1;9;TRXXX
MK;A3;2022;Q1;1294;2111;21111;05;27;0;4;TRXXX;C
MK;A3;2022;Q1;1294;6111;61111;04;170;0;4;DEXXX;
MK;A3;2022;Q1;1295;2111;21111;10;105;0;1;FRXXX;
MK;A3;2022;Q1;1297;2111;21111;01;180;0;4;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1297;6111;61111;04;215;0;4;PLXXX;
MK;A3;2022;Q1;1301;5111;51111;01;220;0;4;TRXXX;
MK;A3;2022;Q1;1317;2111;21111;09;164;0;1;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1317;3111;31111;09;164;0;1;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1317;5111;51111;09;134;0;1;MK004;
MK;A3;2022;Q1;1321;2111;21111;09;500;0;1;MK004;



THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION

tatjana.stojanovska@stat.gov.mk